

ZBORNIK RADOVA
CONFERENCE PROCEEDINGS

Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi
Accounting and audit in theory and practice

ISSN 2637 - 272X

Banja Luka College
Besjeda
Banja Luka, 2025.

Zbornik radova
Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi

Conference Proceedings
Accounting and audit in theory and practice

Izdavač/Publisher:

Banja Luka College
Besjeda Banja Luka

Za izdavača/For publisher:

prof. dr Svetlana Dušanić Gačić
Danilo Novaković

Urednik zbornika/Editors in chief:

prof. dr Zorana Agić

Recenzenti:

prof. dr Snežana Knežević
prof. dr Marija Magdinčeva – Šopova
prof. dr Jasmina Starc
prof. dr Biljana Petrevska
prof. dr Dragan Cvetković
prof. dr Milijana Novović Burić
prof. dr Svetlana Dušanić Gačić
prof. dr Aleksandra Mitrović
prof. dr Erdin Hasanbegović
prof. dr Semina Škandro
prof. dr Zorana Agić
doc. dr Malči Grivec
doc. dr Mirjana Milovanović
dr Adriana Galant
dr Dragana Nikolić

Lektor/Lector:

mr Vesna Đurović

ISSN 2637 - 272X

Tiraž: 200 komada

Copyright © BLC 2025.

Naučni skup
„Računovodstvo i revizija
u teoriji i praksi“

ZBORNIK RADOVA

Scientific Conference
“Accounting and audit
in theory and practice“

CONFERENCE PROCEEDINGS

23. maj 2025. godine



Banja Luka College
Besjeda
Banja Luka, 2025.

Naučni skup
Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi

Scientific Conference
Accounting and audit in theory and practice

Naučni odbor/Scientific Board:

prof. dr Snežana Knežević
prof. dr Marija Magdinčeva – Šopova
prof. dr Jasmina Starc
prof. dr Biljana Petrevska
prof. dr Inga Koryagina Anatolievna
prof. dr Olga Tarasova
prof. dr Svetlana Dušanić Gačić
prof. dr Aleksandra Mitrović
prof. dr Milijana Novović Burić
prof. dr Dragan Cvetković
prof. dr Erdin Hasanbegović
prof. dr Semina Škandro
prof. dr Zorana Agić
doc. dr Malči Grivec
dr Adriana Galant
dr Dragana Nikolić

Organizacioni odbor/Organizational Board:

prof. dr Nenad Novaković
prof. dr Zorana Agić
prof. dr Nikola Novaković
doc. dr Mirjana Milovanović
Branislav Ivanković
Đulka Simišić

SADRŽAJ

PRIMENA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE (AI) U ANALIZI LIKVIDNOSTI: PERCEPCIJA RAČUNOVOĐA O UPOTREBI CHATGPT-A U SRBIJI *	
<i>Aleksandra Mitrović, Marko Milašinović, Snežana Knežević.....</i>	<i>9</i>
UTICAJ EU REGULATIVE O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI NA RAČUNOVODSTVO	
<i>Kosana Vićentijević.....</i>	<i>19</i>
NEOPHODNI PREDUSLOVI ZA PRIMJENU VJEŠTAČKE INTELIGENCIJE KAO ALATA U OBRAZOVNOM PROCESU	
<i>Slavica Išaretović, Zorana Agić.....</i>	<i>29</i>
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA KAO SAVEZNIK U LJUDSKIM RESURSIMA: IZAZOVI I MOGUĆNOSTI U DIGITALNOJ ERI	
<i>Saša Kukolj, Nemanja Deretić.....</i>	<i>43</i>
ULOGA UMJETNE INTELIGENCIJE U MODERNOM RAČUNOVODSTVU: AUTOMATIZACIJA, DONOŠENJE ODLUKA I DOPRINOS CILJEVIMA ODRŽIVOG RAZVOJA	
<i>Erdin Hasanbegović, Denis Šundrić.....</i>	<i>55</i>
DOPRINOS IMPLEMENTACIJE SISTEMA ELEKTRONSKIH FAKTURA DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI POSLOVANJA U REPUBLICI SRBIJI	
<i>Biljana Pejović, Milena Stojić, Mihailo Todorović.....</i>	<i>65</i>
BLOKČEJN TEHNOLOGIJA U OBLASTI OSIGURANJA	
<i>Aleksandra Stoilković Randelović, Dragana Nikolić.....</i>	<i>77</i>
INSURANCE MARKET SEGMENTATION IN BOSNIA AND HERZEGOVINA: A HYBRID MODEL BETWEEN TRADITION AND INNOVATION	
<i>Mirjana Milovanović, Vesna Novaković, Svetlana Dušanić Gačić, ...</i>	<i>89</i>

INOVACIJE UPRAVLJAČKOG RAČUNOVODSTVA U DINAMIČNOM POSLOVNOM OKRUŽENJU <i>Dragana Nikolić, Aleksandra Stoilković Randelović, Jelena Krstić Randić.....</i>	103
UPRAVLJAČKI RAČUNOVOĐA KAO DEO MENADŽMENT TIMA U SAVREMENOM DIGITALNOM OKRUŽENJU <i>Sonja Žarković, Dragan Milačić</i>	117
SAGLEDAVANJE REGULATORNOG I OBRAZOVNOG OKVIRA ZA ESG IZVEŠTAVANJE U REPUBLICI SRBIJI <i>Ana Anufrijević, Goran Dašić, Anđelka Aničić.....</i>	129
ИЗГОТВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ КАЈ МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА <i>Марија Магдинчева-Шопова, Анета Стојановска-Стефанова, Цветанка Ристова Магловска.....</i>	145
ANALYSIS OF THE LOGISTICS PERFORMANCE OF THE EUROPEAN UNION AND SERBIA <i>Radojko Lukić</i>	153
ANALITIČKI POKAZATELJI KAO ALAT ZA OCENU KREDITNE SPOSOBNOSTI PREDUZEĆA <i>Dragan Cvetković, Anđelka Aničić, Tamara Đalić.....</i>	175
UTICAJ KONTROLINGA NA OPTIMIZACIJU POSLOVANJA U BANKARSKOM SEKTORU <i>Semina Škandro, Sanin Hrnjić,</i>	193
OPTIMIZACIJA CIKLUSA NAPLATE I PLAĆANJA U FUNKCIJI POBOLJŠANJA LIKVIDNOSTI <i>Zorana Agić, Svetlana Dušanić Gačić.....</i>	205
ANALIZA DUŽNIČKIH HARTIJA OD VRIJEDNOSTI NA BANJALUČKOJ BERZI <i>Slađana Batinić, Jelisaveta Seka Cvijanović.....</i>	223
UPORABA PODATKOVNE ANALITIKE V RAČUNOVODSTVU: PREGLED LITERATURE <i>Jaka Žgajnar, Malči Grivec.....</i>	233
REVIZIJA I FINANSIJSKA ANALIZA: KLJUČNE IMPLIKACIJE ZA UNAPREĐIVANJE POSLOVNE AKTIVNOSTI <i>Brankica Todorović.....</i>	261

SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU – OSNOV ZA EKONOMIČNO, EFIKASNO I EFEKTIVNO KORIŠĆENJE BUDŽETSKIH SREDSTAVA <i>Vesna Novaković, Mirjana Milovanović, Vedrana Vuković Perduv, Bogdana Kondić</i>	271
ANALIZA PODATAKA U REVIZIJI: UPOTREBA AI ALATA ZA UNAPREĐENJE TAČNOSTI <i>Hariz Agić, Elvir Čajić</i>	285
FORENZIČNO RAČUNOVODSTVO – KLJUČ ZA ODKRIVANJE PREVAR <i>Mateja Pirnar, Malči Grivec</i>	295
UPOZORAVAJUĆI ZNAKOVI ZA FORENZIČARE I ANALITIČARE ZA LAŽNO FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE <i>Jozo Piljić.....</i>	313
TEHNIKE FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA ZA RAČUNOVODSTVENU EKSPERTIZU <i>Dragana Petrović, Miloš Milošević.....</i>	327
KRIPTOVALUTE I IZAZOVI FORENZIČKOG RAČUNOVODSTVA – METODE OTKRIVANJA PREVARA I PRANJA NOVCA PUTEM KRIPTOVALUTA <i>Edin Glogić.....</i>	343
VPLIV NAPOVEDI NOVIH CARIN S STRANI ZDA NA CENO KRIPTOVALUT: PREGLED NIHANJA CEN BITCOINA IN ETHEREUMA <i>Nezmir Hodžić, Malči Grivec.....</i>	357
INSPEKCIJSKI NADZOR I RAČUNOVODSTVENE PREVARE <i>Ankica Čanić</i>	367
THE BASIC CHARACTERISTICS OF THE MACEDONIAN TAX SYSTEM <i>Biljana Petrevska, Jasmina Mishoska Simov</i>	375
ULOGA MENADŽMENTA U PREVENCIJI PORESKE EVAZIJE <i>Denis Stojkanović, Zdravka Petković, Tijana Milanović</i>	385
UTICAJ PORESKOG OPTEREĆENJA NA RAZVOJ NACIONALNE EKONOMIJE <i>Milica Cvetković.....</i>	395

SAVREMENI IZAZOVI U MODELIRANJU DEVIZNOG KURSA – PRIMER SRBIJA <i>Nevena Drobnjaković</i>	405
MULTIPLIKATIVNI EFEKTI TURIZMA U FUNKCIJI EKONOMSKOG RAZVOJA <i>Aleksandar Lukić</i>	419
INSTRUMENTI I TEHNIKE SAMOUPRAVE ZA PODSTICANJE PRIVREDNOG RAZVOJA <i>Dragan Jošić</i>	429
FINANSIJSKI ASPEKTI POSLOVANJA I KREATIVNOST: ELEMENTI SAVREMENE PREDUZETNIČKE AKTIVNOSTI <i>Brankica Todorović</i>	443
POKRETANJE BIZNISA – STIMULATIVNI I OGRANIČAVAJUĆI FAKTORI <i>Damir Šarić, Azira Osmanović</i>	453
SPECIFIČNOST MENADŽMENT FUNKCIJA U MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U AKTUELNIM USLOVIMA POSLOVANJA <i>Jelena Radivojević, Marko Janačković</i>	465
ZAŠTO JE NEOPHODNO POSTOJANJE STRATEGIJE ZA UPRAVLJANJE PROMENAMA U ORGANIZACIJAMA KOJE UČE? <i>Marko Janačković, Ivan Mihajlović, Jelena Radivojević</i>	477
STAVOVI I POTREBE POSLODAVACA PREMA RAZLIČITIM OBLICIMA ZAPOSŁJAVANJA I PROFILIMA RADNIKA SA PRAVNOG I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOG STANOVIŠTA <i>Milica Ilić, Dragana Nikolić, Tanja Janačković, Jelena Krstić Randić</i>	491
RETROSPEKTIVA NASTANKA KONCEPTA UPRAVLJANJA ODNOSIMA SA KUPCIMA I BUDUĆI RAZVOJNI PRAVCI <i>Marko Janačković, Ivan Mihajlović, Nemanja Gligorijević</i>	503

ИЗГОТВУВАЊЕ И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ КАЈ МАЛИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО МАКЕДОНИЈА

Марија Магдинчева-Шопова¹, Анета Стојановска-
Стефанова², Цветанка Ристова Магловска³

САЖЕТАК

Финансиските извештаи кај мали претпријатија се изготвуваат во согласност со законските прописи и претставуваат важен инструмент за транспарентно следење на финансиската состојба на претпријатијата. Финансиските извештаи всушност претставуваат документи кои ја изразуваат финансиската состојба и резултатите од работа на одредено претпријатие во определен временски период. Според Законот за вршење на сметководствени работи во Македонија, малите претпријатија имаат специфични обврски во однос на водењето на сметководствените записи, изготвувањето и поднесувањето на финансиските извештаи до конкретни државни институции. Во рамки на овој труд ќе биде спроведено истражување и спроведена анализа на процесот на изготвување и поднесување на финансиските извештаи од страна на малите деловни субјекти во Македонија. Со примена на дескриптивниот метод и методот на анализа, ќе се спроведе анализа на законските прописи и сите активности кои се неопходни во процесот на изготвување и доставување на финансиските. Целта на истражувањето е да се согледа процесот на изготвување и поднесување на финансиските извештаи до државните институции, како и предизвиците со кои се соочуваат малите претпријатија при реализирање на ова законска обврска.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: мали претпријатија, финансиски извештаи, законски прописи, известување.

1 Проф. др Марија Магдинчева-Шопова, Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за туризам и бизнис логистика, Штип, e-mail: marija.magdinceva@ugd.edu.mk

2 Проф. др Анета Стојановска-Стефанова, Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за туризам и бизнис логистика, Штип, e-mail: aneta.stojanovska@ugd.edu.mk

3 Доц. др Цветанка Ристова Магловска, Универзитет „Гоце Делчев“, Факултет за туризам и бизнис логистика, Штип, e-mail: cvetanka.ristova@ugd.edu.mk

ABSTRACT

Legal regulations prepare financial statements of small enterprises and are an important instrument for transparent monitoring of the economic situation of enterprises. Financial statements are documents that express the financial situation and operating results of a particular enterprise in a certain period. According to the Law on Accounting in Macedonia, small enterprises have specific obligations regarding the maintenance of accounting records, and the preparation and submission of financial reports to specific state institutions. Within the framework of this paper, research and an analysis of the process of preparing and submitting financial reports by small business entities in Macedonia will be conducted. By applying the descriptive and analysis methods, an analysis of the legal regulations and all activities necessary in preparing and submitting financial reports to state institutions will be conducted. The research aims to understand the process of preparing and submitting financial reports to state institutions, and the challenges faced by small businesses in fulfilling this legal obligation.

KEY WORDS: *small businesses, financial statements, legal regulations, reporting.*

ВОВЕД

Финансиските извештаи претставуваат универзално прифатено средство за анализа на работењето на одреден ентитет. Овие документи претставуваат основни извештаи преку кои се прикажува средствата со кои располага едно претпријатие и финансиската состојба, приходите и расходите во определен временски период или на денот на изготвувањето. Сите видови субјекти вклучително и буџетот и корисниците на средствата од буџетот имаат обврска да го водат сметководството во согласност со законската регулатива (Магдинчева-Шопова, Стојановска-Стефанова, 2023). Исто така финансиските извештаи ги изразуваат и тековните финансиски активности во рамки на претпријатието. Всушност во финансиските извештаи се изразени сметководствените информации. Сметководствената информација претставува основна менаџмент алатка во процесот на одлучување (Магдинчева-Шопова, 2022).

Активностите на менаџментот на претпријатијата и донесувањето на соодветни одлуки зависи од сметководствените информации. Потенцијалните групи на корисници на сметководствени информации се поделени во следните две основни групи на корисници: интерни корисници на сметководствени информации и екстерни корисници на сметководствени информации (Financial Accounting Standard s Board, 2006).

Затоа од голема важност за сите претпријатија е навремено и точно изготвување на финансиските извештаи како збиен сет од сметководствени информации групирани според одредени критериуми и правила. Точното изразување на сметководствените активности во сметководствени информации и финансиски извештаи е предуслов за ефикасно деловно одлучување кај секое претпријатие без оглед на неговата големина, облик и дејност.

Финансиските извештаи имаат голема важност не само за сопствениците и менаџментот на претпријатијата туку и за надворешни односно екстерни корисници: државата и нејзините институции и органи, банките и финансиските институции, потенцијалните инвеститори, добавувачите, потрошувачите како и широката јавност.

Финансиските извештаи играат клучна улога за следење на секојдневните извршувања, развој на бизнис активностите и одржување стабилност на долг рок посебно кај мали претпријатија. За да обезбедат ефикасност во работата, малите претпријатија, имаат потреба но и законска обврска од систематско евидентирање на сите финансиски активности. Малите претпријатија во Македонија, имаат законска обврска да изготвуваат и достават финансиски извештаи во определен временски период. Преку изработка на финансиски извештаи малите претпријатија ги исполнуваат законските обврски но истовремено ги согледуваат остварените финансиски резултати, што е неопходно во процесот на донесување на стратешки одлуки.

Финансиските извештаи на претпријатијата ги резимираат економските последици од деловните активности кои се многубројни и не е можно индивидуално да се прикажат на екстерните корисници (Митровиќ, Милашиновиќ, 2020). Процесот на собирање, обработка, анализирање и објавување на финансиски податоци кои се однесуваат на малите претпријатија се нарекува процес на финансиско известување. Финансиското известување има за цел да презентира информации за различните стеикхолдери кои имаат интерес да добијат информации за тековната финансиска состојба на претпријатието. Информациите добиени од сметководствено-информативниот систем, покрај за одлучување се користат и за планирање, контролирање и регулирање на целокупното работење на деловниот систем (Колева, 2021). Финансиското известување вклучува изработка на финансиски извештаи кои најчесто се изготвуваат и објавуваат на годишно, полугодишно или квартално ниво. Финансиското известување треба да обезбеди информации кои се корисни за сегашните и потенцијални инвеститори, вложувачи на капитал, кредитори и други доверители и корисници при нивното одлучување за рационално инвестирање, кредитирање и сл (Porton &

Norton, 1995). Малите претпријатија имаат обврска во пропишана форма да ги изработат следните финансиски извештаи: Биланс на состојба, Билансот на успех, Извештај за парични текови, Извештај за промени во капиталот и Белешки кон финансиските извештаи.

МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕТО

Сите видови деловни субјекти вклучително и малите претпријатија имаат обврска да изготвуваат и доставуваат финансиски извештаи или билансни шеми до Регистарот за годишни сметки кој се води при Централниот Регистар на Р.С.Македонија. Применетиот методолошки пристап во рамки на овој труд има за цел да ги анализира видот на финансиските извештаи кои малите претпријатија имаат обврска да го изготват и достават како и согледување на процесот на доставување на истите.

Во зависност од поставената цел на истражување применета е соодветна методологија при што се користени бројни податоци од квантитативна и квалитативна природа.

Со изборот на методите во истражувањето се обезбедува систематски пристап во собирањето, анализата и приказот на податоците и информациите со цел да се одговори на поставените истражувачки прашања и поставената цел на истражувањето. Со примена на методот на анализа и дескриптивниот метод добиени се релевантни податоци кои ја потврдуваат веродостојноста и валидноста на резултатите.

Во рамките на овој труд анализирани се општите предуслови потребни за спроведување на процесот на поднесување финансиски извештаи, надоместокот кој треба да се уплати за поднесувањето како и лицата или субјектите кои имаат право да ги достават истите.

АНАЛИЗА И РЕЗУЛТАТИ

Преку сеопфатно истражување на процесот на изготвување и достава на финансиските извештаи кај мали претпријатија се констатира дека овие извештаи се изготвуваат и доставуваат во дигитална форма, од страна на субјектите односно лица-овластени сметководители кои ова право го стекнале како резултат на тоа што исполнуваат одредени законски услови. Процесот на доставување на финансиските извештаи се спроведува според определена постапка и пропишана процедура.

Одговорна институција каде се поднесуваат финансиските извештаи е Централен регистар на Република С. Македонија. Согласно законската регулатива за изготвување и поднесување на финансиски извештаи, трговските друштва имаат обврска да водат сметководство и билансните

шеми да ги достават до Регистарот за годишни сметки при Централниот Регистар. Предусловите за електронско поднесување на финансиските извештаи за за сите видови деловни субјекти во Република Македонија е даден во табела 1.

Табела 1. Приказ на предусловите за поднесување на финансиски извештаи за сите видови деловни субјекти во Република Македонија

Поднесување на финансиски извештаи (билансни шеми)
Проверка на големина на правен субјект(мали,средни или големи деловни субјекти)
Проверка на структура на XML датотека
Избор на вид на образец(билансна шема) за проверка
Прикачување на XML датотека и
Проверка на датотеката
Обезбеден валиден дигитален сертификат
Пристап до апликацијата за електронско поднесување на годишни сметки
Електронско поднесување на билансните шеми се врши преку системите на ЦРРСМ од страна на управителот на трговско друштво или сметководител/овластен сметководител.

Извор: Сопствено истражување

Процедурата за електронско поднесување на финансиските извештаи за сите видови деловни субјекти во Република С.Македонија е даден во табела 2.

Табела 2. Приказ на процедурата за поднесување на финансиски извештаи за сите видови деловни субјекти во Република Македонија

Процедура за поднесување на годишна сметка за трговски друштва во електронска форма
Најава на систем за електронско поднесување на годишни сметки
Потполнување на билансни шеми од годишна сметка и предвидените прилози во согласност со упатството за потполнување на годишна сметка
Електронска уплата на надоместокот за доставување на годишната сметка во електронска форма
Преку електронска пошта подносителот добива излезна информација за процесот на електронско поднесување на годишната сметка
Некомплетно потполнета годишна сметка може да биде вратена за корекција или одбиена а комплетната годишна сметка се одобрува

Извор: Сопствено истражување

ЗАКЛУЧОК

Финансиските извештаи кај мали претпријатија се изготвуваат од овластени лица односно сметководител/овластен сметководител. Во

однос на предусловите и субјектите кои може да бидат подносител на финансиски извештаи и билансните шеми од годишната сметка, односно да вршат финансиско известување, утврдено е дека подносител на истите може да бидат управителот на трговското друштво или овластениот сметководител, кој е пријавен кај конкретниот деловен субјект и има обезбеден пристап во апликацијата за електронско поднесување на годишни сметки во улога на сметководител. Регистарот на годишни сметки претставува единствена централна електронска информативна база во којашто се евидентираат, прибираат, кумулираат и чуваат сите релевантни финансиски податоци и показатели за работењето, финансиската и економската способност на сите правни субјекти во државата кои даваат приказ за деловниот резултат и финансиската состојба на субјектите (средства, капитал и обврски). (www.crm.com.mk)

Од извршената анализа на начините и постапката за финансиско известување се констатира дека микро и малите трговски друштва може да ги достават финансиските извештаи за измината 2024-та година во електронска и хартиена форма. Трговските друштва имаат обврска да го почитуваат законскиот рок за поднесување на годишна сметка за претходната година. Најдоцна до 15-ти март во тековната година потребно е да ги поднесат финансиските извештаи за предходна година. Во случај на непочитување на законскиот рок, трговските друштва со исклучок на самостојните вршители на дејност чиј основен регистар не се води во Централен регистар - адвокати, нотари, извршители, занаетчии и сл. имаат обврска со годишната сметка да достават и ревизорски извештај.

Надоместокот што малите трговски друштва треба да го уплатат за поднесување на годишна сметка (во прилог со финансиските извештаи) се разликува во зависност од периодот на поднесување.

За поднесување на годишна сметка до крај на месец февруари во тековната 2025-та година, малите и микро трговски друштва имаат обврска да уплатат надомест од 2.702,00 денари. Доколку овие трговски друштва, годишната сметка ја поднесат до 15-ти март во тековната 2025-та година имаат обврска да уплатат надомест во износ од 3.602,00 денари. За поднесување на годишната сметка до 30-ти март во тековната 2025-та година, микро и малите трговски друштва имаат обврска да уплатат надомест од 5.402,00 денари или 8.102,00 денари доколку извештаите се поднесат до 30.04.2025-та година.

ЛИТЕРАТУРА

1. Financial Accounting Standards Board, 2006.
2. Porton, A. G. & Norton, L. C. (1995). *Financial Accounting, The impact on decision makers*. The Dryden Press, Harcourt Brace College Publishers.
3. www.crm.com.mk, пристапено на 18.04.2025.
4. Колева, Б. (2021). *Сметководствени информациони системи*. Универзитет Гоце Делчев, Штип.
5. Магдинцева Сопова, М., Стојановска-Стефанова, А. (2023). *Политики и легислативна рамка на македонското буџетско сметководство*. Conference Proceedings Accounting and audit in theory and practice, 5(5), 211-218.
6. Магдинчева-Шопова, М. (2022). *Сметководство*. Универзитет Гоце Делчев, Штип.
7. Митровиќ, А., Милашиновиќ, М. (2020). *Specifics of Financial Reporting of Hotel Companies in The Republic of Serbia*, Conference proceedings scientific conference Accounting and audit in Theory and practice, Besjeda, Banja Luka College. Banja Luka.

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна и универзитетска библиотека
Републике Српске, Бања Лука

336.6(082)

657.6(082)

НАУЧНИ скуп Рачуноводство и ревизија у теорији и пракси
(2025 ; Бања Лука)

Zbornik radova / Naučni skup "Računovodstvo i revizija u teoriji i praksi", 23. maj 2025. godine = Conference proceedings / Scientific Conference "Accounting and audit in theory and practice" ; [urednik zbornika, editors in chief Zorana Agić]. - Banja Luka : BLC : Besjeda, 2025 (Banja Luka : Grafid). - 518 стр. : граф. прикази, табеле ; 23 cm. - (Zbornik radova, ISSN 2637-272X)

Радови на више језика. - Тираж 300. - Библиографија уз сваки рад. - Сажетци на више језика.

ISBN 978-99938-1-556-3 (Besjeda)

COBISS.RS-ID 142625281